




### 1.3.

### Останати макроекономски движења

#### Продолжи јорастој на просечната нето плата

Просечната исплатена нето плата по работник во Република Македонија во октомври 2003 година<sup>1</sup> достигна 12.143 денари, што претставува највисок месечен износ набљудувано од почетокот на 2003 година. Притоа, октомври е трет месец по ред во кој просечната нето плата остварува номинален месечен пораст, кој овој месец изнесуваше 1,1% и беше идентичен со реалниот пораст (имајќи го предвид непроменетото ниво на трошоците на животот во октомври). Набљудувано по дејности, месечен пораст на платите е регистриран во индустриската (3,1%) и услужните дејности (1,6%), додека платите во земјоделството забележаа месечен пад (17,5%). Во споредба со истиот месец од претходната година, во октомври 2003 година просечната нето плата е номинално повисока за 3,5% (реално за 2,0%), додека во првите десет месеци од 2003 година нето платата регистрира просечен номинален пораст од 5,3% (4,3% реално). Притоа, процентот на неисплатени работници во октомври 2003 година се зголеми за 2,3 процентни поени во однос на претходниот месец и достигна 27,6%, што воедно претставува највисок процент на неисплатени работници регистриран од почетокот на 2003 година.

Графикон 5  
Просечна нето плата  
(промена во %, месец / претходен месец)




Во ноември 2003 година е регистрирано месечно намалување на вкупните буџетски приходи од 17,9%...

Во ноември 2003 година, вкупните буџетски приходи изнесуваа 4.246 милиони денари и во однос на претходниот месец беа пониски за 17,9%. Намалување е регистрирано кај сите главни приходни категории, при што даночните приходи беа пониски за 13,3%, неданочните приходи за 51,1% и капиталните приходи за 12,8%. Кај даночните приходи, речиси кај сите даночни категории (освен кај акцизите) е регистриран пад, при најголем пад од 24,3% кај приходите од данокот на додадена вредност, пред се како последица на високата споредбена основа од претходниот месец кога се изврши квартална уплата на овој данок.

<sup>1</sup> Последен расположлив податок од Државниот завод за статистика




Графикон 6  
Вкупни приходи на централниот буџет  
(во милиони денари)



...и кумулативно намалување од 5,1%

Вкупните приходи на централниот државен буџет во периодот јануари-ноември 2003 година изнесуваа 49.458 милиони денари и во однос на истиот период од 2002 година беа пониски за 5,1%. Падот главно се должи на намалените даночни и капитални приходи за 7,4% и 0,8%, соодветно, додека кај неданочните приходи е регистриран пораст од 37,1%. Притоа, падот на даночните приходи повторно се должи на различната споредбена основа од претходната година (кога се наплатуваше данокот на финансиски трансакции) и покрај регистрираниот пораст на приходите од данокот на добивка и данокот на додадена вредност од 26,9% и 7,1%, соодветно. Од друга страна, порастот на неданочните приходи е резултат на зголемените приходи кај сите неданочни категории, при значаен пораст на приливите од дивиденди од државен имот.

Графикон 7  
Вкупни приходи и расходи на централниот буџет  
(во милиони денари)




Месечен јад од 6,8% на вкупниште буџетски расходи во ноември 2003 година...

Вкупните расходи на централната државна власт во ноември 2003 година изнесуваа 4.539 милиони денари и во однос на претходниот месец беа пониски за 6,8%, при регистрирано намалување на тековните и капиталните трошоци. Така, тековните трошоци беа пониски за 3,9% (согласно намалените трошоци за стоки и услуги и намалените трошоци за камати за 0,5% и за 88,7%, соодветно), а капиталните трошоци беа пониски за 23,8%.



Графикон 8  
Вкупни расходи на централниот буџет  
(во милиони денари)



*...и кумулативен пад од 14,0%*

На кумулативна основа, вкупните буџетски расходи во периодот јануари-ноември 2003 година изнесуваа 49.651 милион денари и во однос на истиот период од претходната година беа пониски за 14,0%. Падот првенствено се должи на намалените капитални трошоци, додека износот на тековните трошоци во анализираното период беше ист со регистрираниот износ во соодветниот период од претходната година. Сепак, структурното учество на тековните трошоци во вкупната расходна структура е зголемено за 12,7 процентни поени, додека структурното учество на капиталните расходи е пониско за 5,9 процентни поени.